



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 31 мај 1973
Скопје
Број 20 Год. XXIX

Претплатата за 1973 година изнесува 150 динари. Овој број чини 2 дин. Жиро сметка 40100-601-128

197.

Врз основа на член 130 став 1 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72) и член 32-ж став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на казните лишување од слобода, мерките за безбедност и воспитните мерки („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72), Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И ВИСОЧИНАТА НА ДЕЛОТ НА ПЕНЗИЈАТА НА КОЈ ИМА ПРАВО РАБОТНИК ВО ОРГАН ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ И РАБОТНИК ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА И ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ, КОЈ Е ПЕНЗИОНИРАН ПО ПОТРЕБА НА СЛУЖБАТА

Член 1

На работник во орган за внатрешни работи и работник во казнено-поправна установа и воспитно-поправен дом, кој е пензиониран по потреба на службата и кој повторно ќе заснива работен однос или врши работи за организација на здружен труд, задруга, државен орган, општествена и друга организација, или врши самостојна дејност по основ на која е осигуран, му се исплатува дел од пензијата во зависност од висината на пензијата, кој изнесува:

1. на уживател на пензија до 1.000 динари му се исплатуваат 90% од пензијата;
2. на уживател на пензија над 1.000 до 1.500 динари му се исплатуваат 80% од пензијата;
3. на уживател на пензија над 1.500 до 2.000 динари му се исплатуваат 60% од пензијата;
4. на уживател на пензија над 2.000 до 2.500 динари му се исплатуваат 40% од пензијата;
5. на уживател на пензија над 2.500 до 3.000 динари му се исплатуваат 30% од пензијата; и
6. на уживател на пензија над 3.000 динари му се исплатуваат 10% од пензијата.

Делот од пензијата од претходниот став се исплатува ако вкупниот износ на делот од пензијата и на остварениот личен доход од работен однос или приход од вршење на работи за организација на здружен труд, државен орган, задруга, општествена и друга организација или од вршење на самостојна дејност по основ на која е осигуран (во натамошен текст: вкупен износ) на уживателите на пензија од точка 1 до 3 не е поголем од највисокиот личен доход што во Републиката служи за утврдување на пензискиот основ, а за уживателите на пензија точка 4 до 6 не е поголем од највисокиот износ на личниот доход утврден со општествен договор во Републиката.

Член 2

Делот од пензијата од член 1 од оваа уредба се исплатува во намален износ, но не помал од 10%, ако вкупниот износ на уживателите на пензија од член 1 став 1 точка 1 до 3 од оваа уредба е поголем од највисокиот личен доход што во Републиката служи за утврдување на пензискиот основ, а за уживателите на пензија од член 1 став 1

точка 4 и 5 ако е поголем од највисокиот износ на личниот доход утврден со општествен договор во Републиката.

Делот на пензијата од претходниот став се намалува за износот што го надминува највисокиот личен доход во Републиката што служи за утврдување на пензискиот основ односно највисокиот износ на личен доход утврден со општествен договор во Републиката.

Член 3

Уживател на пензија од член 1 од оваа уредба доставува на Заедницата за пензиското и инвалидското осигурување до крајот на месец февруари, секоја година, доказ за остварениот личен доход односно приход во претходната година.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1973 година.

Бр. 12-580/1

12 март 1973 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

198.

Врз основа на член 3 од Законот за распределба на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за периодот 1973—1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 40/72), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДИНАМИКАТА НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВОТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА ПЕРИОДОТ 1973—1975 ГОДИНА

1. Средствата од членот 1 на Законот за распределба на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за периодот 1973—1975 година ќе се користат по години и тоа за:

(милиони динари)
г о д и н а
1973 1974 1975

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1. кредитирање на побрзиот развој на недоволно развиените краишта | 20,00 | 14,00 | 14,00 |
| 2. финансирање на патната мрежа | 39,00 | 39,00 | 40,05 |
| 3. финансирање на рударските истражувања | 21,00 | 21,00 | 20,70 |
| 4. финансирање на пошумувањето на голините | 7,00 | 7,00 | 6,30 |

5. финансирање на изградбата на основната мрежа на системот на заштита од градобијност	3,50	3,50	—
6. учество на Републиката во изработката на студија за интегралната бонификација на реката Вардар	2,10	4,40	—
7. кредити за интервенции во стопанството	20,00	20,00	20,00
8. учество на Републиката во изработката на студија за регионален просторен урбанистички план на туризмот	1,26	2,54	—
9. довршување на изградбата на земјиштето против порои во мелиоративните системи во СР Македонија	0,50	—	—
10. плаќање на ануитетите по кредитите чиј должник е СР Македонија	5,64	7,26	17,59
11. други плаќања (непокриени трошоци за печатење на обврзници за заемот за зголемување на вработеноста, провизии на банките и сл.)	—	1,30	1,35

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-935/2
11 април 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

199/

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИО-ДИФУЗНИ ПРИЕМНИЦИ

1. Се дава согласност на Одлуката на Советот на Радио-телевизија Скопје, бр. 02-3643/1 од 29. XII. 1972 година за висината на надоместокот за користење на радио-дифузни приемници.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. VI. 1973 година.

Бр. 12-1412/1
28 мај 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

200/

Врз основа на член 12 од Законот за угостителска дејност и за минималните технички услови на угостителските објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 40/72), Комитетот за туризам и угостителство донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈАТА НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Категоризацијата на угостителските објекти за сместување се врши според посебните минимални услови што ги исполнуваат тие објекти, пропишани со овој правилник.

Како угостителски објекти за сместување, во смисла на овој правилник, се сметаат: хотел, туристичка населба, мотел, пансион и камп.

Угостителски објект за сместување кој не ги исполнува посебните минимални услови пропишани со овој правилник за најниската категорија на опрделен вид угостителски објекти, не може да работи под називот хотел, туристичка населба, мотел, пансион односно камп.

Член 2

Угостителските објекти за сместување, според посебните минимални услови што ги исполнуваат, се распоредуваат во категории, и тоа:

1) хотелите и туристичките населби — во „Д“, „Ц“, „Б“, „А“ и „Л“ категорија (депандансите се распоредуваат и категоризираат според условите пропишани за хотелите);

2) мотелите, пансионите и камповите — во III, II и I категорија.

Угостителските објекти за сместување што се наоѓаат во згради кои се регистрирани како историско-културни споменици, можат да работат под назив „Хотел“ без ознака на категоријата, ако најмалку ги исполнуваат условите што со овој правилник се пропишани за хотелите од „Д“ категорија.

Член 3

Просториите, инсталациите, уредите, опремата и специфичниот инвентар во угостителскиот објект за сместување, како и квалитетот на услугите што ги дава, мораат да му одговараат на општиот конфор и на нивото на определената категорија на угостителскиот објект за сместување.

Член 4

Угостителските објекти за сместување се должни да ја истакнат ознаката на категоријата во која се распоредени.

Ознаката на категоријата е еднообразна за сите видови и категории угостителски објекти за сместување.

Ознаката на категоријата се состои од таблица во сина боја, која има форма на квадрат, чии страни се долги по 30 см, и на која по горниот раб со бели букви на кирилица и латиница е напишан видот на угостителскиот објект за сместување (хотел, депанданс, мотел, туристичка населба, пансион, камп). На средината на таблицата со исти букви означена е категоријата на угостителскиот објект за сместување (Д, Ц, Б, А, Л, III, II, I), а на работ на таблицата е напишан зборот: „категирија“.

Ознаката на категоријата мора да се истакне во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката за категоризација.

Ознаката на категоријата се става на главниот влез во угостителскиот објект за сместување и на видно место во влезниот хол или портирницата.

Угостителскиот објект за сместување е должен во своите ценовници и други деловни, пропагандни и рекламни публикации, покрај називот на угостителскиот објект за сместување, да ја означи и категоријата во која е распореден.

Член 5

Угостителски објект за сместување од повисока категорија мора да ги исполнува посебните минимални услови пропишани за ист вид угостителски објект од пониска категорија, ако некој од тие услови не е регулиран поинаку за угостителски објект за сместување од повисока категорија.

Посебниот минимален услов пропишан со овој правилник, во поглед на обезбедувањето на простор за паркирање, не се однесува на угостителските објекти за сместување до кои не може да се дојде со возило или до кои е забранет пристапот со возило.

Член 6

Ако во угостителски објект за сместување се изменат условите што се од влијание за определување на неговата категорија организацијата на здружениот труд е должна, во рок од 30 дена од денот кога се измениле условите, да изврши пре-категоризација на угостителскиот објект за сместување.

Член 7

Називите „Гранд“, „Палас“ и други називи што се вообичаени за големите хотели од високи категории, наменети за странски гости, како и називот „Југославија“, можат да ги носат само големи хотели од „Л“ и „А“ категорија, освен хотелите изградени пред 15 август 1970 година, кои можат да ги задржат тие називи и ако не ги исполнуваат условите предвидени за „А“ и „Л“ категорија.

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ**1. Хотели****Член 8**

Хотелите мораат да ги исполнуваат и следните минимални посебни услови, и тоа:

а) хотел од „Д“ категорија:

- 1) да има влезен хол со пулт за рецепција и со гарнитура за седење;
- 2) да има просторија за послужување појадох, ако нема други простории во кои се даваат услуги на исхрана.

б) хотел од „Ц“ категорија:

- 1) да има во собите топла текушта вода;
- 2) да има простран хол и најмалку една заедничка просторија за гостите;
- 3) 20% од собите да бидат со бања, а од нив 50% да бидат и со клозет;
- 4) ако има просторија за послужување појадох, во неа да има 10% маси во однос на бројот на собите; и
- 5) да обезбедува чистење на обувките, како и перење и пеглање на долните облека.

в) хотел од „Б“ категорија:

- 1) да има посебна служба на портири и посебна служба на рецепција, ако објектот има повеќе од 200 легла;
- 2) ако хотелот се наоѓа на место каде што снабдувањето со вода не е уредно, да има резервоар за вода со кој се обезбедува количина вода потребна за најмалку тридневна потрошувачка, сметајќи по 250 литра вода дневно на 1 гостин;
- 3) да има централно греење односно греење на бутангас, нафта или електрична струја, ако објектот работи и во зимска сезона;
- 4) 50% од собите да се со бања, а од нив 50% да бидат и со клозет;
- 5) ако објектот дава претежно пансионски услуги, мора да има 50% маси во однос на бројот на собите;
- 6) да е обезбеден пристап на автомобилите до влезот на хотелот;
- 7) да обезбедува послужување во собите;
- 8) да се обезбедени фризерски услуги за мажи и жени;
- 9) во собите да постои телефон, освен во објектите чија изградба е започната пред 15 август 1970 година;
- 10) да дава услуги вообичаени во аперитив-бар;
- 11) во службите што доаѓаат во непосреден допир со странски гости да е обезбедено разбирање на најмалку на два странски јазици што ќе ги определи организацијата на здружениот труд со својот општ акт; и

12) да е обезбедено и давање на други услуги (набавување влезни билети, печат и сл.).

г) хотел од „А“ категорија:

- 1) да има централно греење;
- 2) сите соби да се со бања и клозет;
- 3) да има резервно електрично ориентационо светло;
- 4) да има најмалку четири апартмани;
- 5) на секој кат да постои најмалку една клозетска група со претпростор, освен во објектите чија изградба е започната пред 15 август 1970 година;
- 6) освен холот, да има најмалку две заеднички простории за гостите, од кои една за мирен престој на гостите (читање и пишување);
- 7) во ресторанот или во друга просторија за давање услуги на исхрана — во објектите што даваат претежно пансионски услуги — бројот на масите да му одговара на бројот на собите;
- 8) да има лифт за гостите, ако објектот има повеќе од два етажи;
- 9) да обезбедува пристап на автомобили до влезот на хотелот, а влезот да е наткриен, како и да обезбедува гаражирање на автомобилите на гостите, освен во објектот чија изградба е започната пред 15 август 1970 година;
- 10) да е обезбедена служба за превоз на гостите и багажот;
- 11) во службите што доаѓаат во непосреден допир со странски гости да е обезбедено разбирање на најмалку на три странски јазици што ќе ги определи организацијата на здружениот труд со својот општ акт; и
- 12) да е обезбедено давање здравствени услуги за потребите на гостите.

д) хотел од „Л“ категорија:

- 1) да има простран хотелски хол со повеќе удобни гарнитури за седење;
- 2) сите соби да имаат бања со лежечка када и клозет;
- 3) да има најмалку шест апартмани;
- 4) да има резервоар за вода, со капацитет од 200 литри вода дневно на 1 гостин;
- 5) да има свој агрегат за струја;
- 6) да има клима-уреди во сите простории за гостите;
- 7) да има одделен пристап за автомобили вон од јавната сообраќајница;
- 8) да има фризерски салон и салон за бречење;
- 9) да има отворен или затворен базен за капење;
- 10) да има организирана разонода на гостите;
- 11) да има сефови за чување предмети од вредност;
- 12) по потреба, да е обезбедено чување на децата на гостите;
- 13) да се обезбедени педикерски и козметичарски услуги.

2. Туристички населби**Член 9**

Туристичката населба мора да ги исполнува и следните минимални посебни услови, и тоа:

а) туристичка населба од „Д“ категорија:

- 1) на влезот во туристичката населба да постои рампа и во непосредната близина на влезот да има објект во кој се наоѓа рецепција;
- 2) заедничките санитарни уреди да се поставени на соодветна оддалеченост од објектот за сместување, доколку не се наоѓаат во самиот објект;

3) да има две простории за престој на гостите, од кои една за мирен престој, со тоа што нивниот капацитет мора да биде најмалку 20% во однос на бројот на леглата;

4) да има простор потребен за паркирање возила;

5) да има менувачка служба и служба за давање поштенски, телефонски и телеграфски услуги;

6) да е обезбеден пренос на багаж до единиците за сместување;

7) да постои слободен простор за спортски активности и рекреација;

8) да е обезбедено давање лекарски услуги;

9) да има берберница;

10) за потребите на гостите да има организирана продажба на производи што вообичаено се продаваат во туристичкиот промет;

11) да има организирана продажба на прехранбени продукти и други производи потребни за гостите што сами си ја приготвуваат храната, ако во населбата има куќичка каде што гостите можат сами да приготвуваат храна.

Ако во населбата нема други капацитети за сместување во чии состав има објект за исхрана, во населбата треба да постои ресторан барем од минимален капацитет.

б) туристичка населба од „Ц“ категорија:

1) да има 20% соби за сместување со бања и клозет;

2) да е обезбедено персење и неглање на долните облека;

3) да постојат терени за спорт и рекреација;

4) да е обезбеден простор за паркирање на сите возила на гостите, со тоа што за една третина возила просторот треба да биде покриен.

в) туристичка населба од „Б“ категорија:

1) да има рецепција и приеман хол;

2) сите соби за сместување да имаат мијалници со топла вода;

3) 50% од собите да се со бања и клозет;

4) да има резервоар со кој се обезбедува количина вода потребна за најмалку тридневна потрошувачка, сметајќи по 250 литри вода за 1 гостин на ден — ако населбата се наоѓа на место каде што снабдувањето со вода не е уредно;

5) секоја соба за сместување да има прибор за чистење обувки;

6) да е обезбеден превоз на гостите;

7) во ресторанот да има 50% маси во однос на бројот на собите;

8) 50% од вкупниот простор за паркирање да е покриен;

9) површината на населбата да е озеленета;

10) да има фризерски салон;

11) во службите што доаѓаат во непосреден допир со странски гости да е обезбедено разбирање на два странски јазици што ќе ги определи организацијата на здружениот труд со свој општ акт.

г) туристичка населба од „А“ категорија:

1) сите соби да имаат бања и клозет;

2) 10% од објектите да се посебни куќички со една сместувачка единица;

3) 20% од сместувачките единици да имаат посебна зелена површина;

4) да е обезбедено послужување во собите;

5) да има три простории за престој на гостите, од кои една за мирен престој;

6) покрај ресторанот да има и просторија за послужување појадок;

7) бројот на масите во ресторанот да му одговара на бројот на собите во туристичката населба;

8) да постои потребен простор за спортски активности и рекреација;

9) да е обезбедена служба за чување на децата на гостите;

10) да има централно греење на заедничките простории;

11) во службите што доаѓаат во непосреден допир со странски гости да е обезбедено разбирање на три странски јазици што ќе ги определи организацијата на здружениот труд со свој општ акт.

д) туристичка населба од „Л“ категорија:

1) 50% од сместувачките единици да имаат одделна зелена површина;

2) да има резервоар со кој се обезбедува количина вода потребна за тридневна потрошувачка, сметајќи 400 литри вода за 1 гостин на ден — ако туристичката населба се наоѓа на подрачје каде што снабдувањето со вода не е уредно;

3) да има резервен агрегат за струја;

4) да има игралишта и слободни простори во големина од најмалку 4 м² по легло;

5) да има базен за пливање;

6) да има салон за педикарање.

3. Мотели

Член 10

Мотелите мораат да ги исполнуваат и следните минимални посебни услови, и тоа:

а) мотел од III категорија:

1) да има влезен хол, со пулт за рецепција и со гарнитура за седење;

2) заедничките санитарни уреди да се наоѓаат во објектот;

3) 30% од собите да се со бања и клозет;

4) да има резервоар со кој се обезбедува количина вода потребна за најмалку тридневна потрошувачка, сметајќи 250 литри вода за едно легло на ден — ако мотелот се наоѓа на место каде што снабдувањето со вода не е уредно.

б) мотел од II категорија:

1) 60% од собите да се со бања и клозет;

2) просторот за паркирање на возилата на гостите кои користат услуги на сместување да е наткриен;

3) во службите што доаѓаат во непосреден допир со странски гости да е обезбедено разбирање на два странски јазици што ќе ги определи организацијата на здружениот труд со свој општ акт.

в) мотел од I категорија:

1) сите соби да се со бања и клозет;

2) влезот во рецепцијата да е покриен така што гостите при влегување и излегување од возило да се заштитени од врнежи;

3) да има една заедничка просторија за гостите;

4) целиот простор за паркирање возила да е наткриен;

5) да има гаражи, сметајќи по една гаража на секој пет соби, со тоа што во климатски неповолните подрачја тие треба да бидат и загреани;

6) да е обезбедено давање авто-механичарски услуги и снабдување со гориво;

7) во 50% од собите да има телефон;

8) во службите што доаѓаат во непосреден допир со странски гости да е обезбедено разбирање на три странски јазици што ќе ги определи организацијата на здружениот труд со свој општ акт.

4. Пансион**Член 11**

Пансионот мора да ги исполнува и следните минимални посебни услови, и тоа:

а) пансион од III категорија:

— да има просторија за давање услуги на исхрана.

б) пансион од II категорија:

1) во просторијата за давање услуги на исхрана да има онолку столови колку што има легла во пансионот;

2) да е обезбедено чистење на обувки и перење и пеглање долни облеки;

3) да има заедничка просторија за гостите.

в) пансион од I категорија:

1) да има топла вода во сите соби;

2) една третина од собите да се со бања;

3) да има централно греење;

4) да е обезбедено послужување појадок во собите;

5) во службите што доаѓаат во непосреден допир со странски гости да е обезбедено разбирање на два странски јазици што ќе ги определи организацијата на здружениот труд со свој општ акт.

5. Кампови**Член 12**

Камповите мораат да ги исполнуваат и следните минимални услови, и тоа:

а) камп од III категорија:

Мора да ги исполнува условите пропишани со Законот за кампирање („Службен весник на СРМ“ бр. 24/71).

б) камп од II категорија:

1) да има рампа на влезот во кампот и во непосредна близина објект за рецепција;

2) да е обезбедено чување на предмети од вредност и на багаж;

3) да има обезбедено електрично осветление на патиштата и објектите за јавна намена;

4) да е обезбедена текушта вода за пиење и за санитарни потреби, во количина од 80 литри на 1 кампер дневно;

5) на соодветна оддалеченост од просторот за шатори да има санитарни уреди посебно за мажи и посебно за жени, и тоа: на секои започнати 25 кампери два мијалника, еден туш и една група клозети, на секои започнати 50 кампери уште и еден мијалник за нозе, а на секои 100 кампери еден дводелен пералник за долни облеки;

6) 50% од тушевите да имаат топла вода;

7) да има обезбедена површина од 12 м² за секоја камп-единица, со тоа што таа во авто-кампот е двојно поголема;

8) на згодно и видно место да е истакнат планот на кампот;

9) просторот на кампот да е природно озеленет или хортикултурно уреден;

10) да има телефон за потребите на камперите;

11) да има прикладно уреден простор за готвење за потребите на камперите;

12) кај авто-кампот да постои пригодно уреден простор за миене возила;

13) да има посебен постојано слободен простор за одмор и спорт;

14) работниците на кампот што доаѓаат во непосреден допир со странски гости да можат да се разбираат со нив на еден од светските јазици;

15) површините на сообраќајниците во кампот да се обезбедени од прав;

16) во непосредна близина да постои угостителска деловна единица (најмалку бифе) и да е организирана продажба на производи за потребите на туристите што вообичаено се продаваат во туристичкиот промет.

Називот: „Караван-камп“ („трайлер-камп“) може да го носи само камп во кој најмалку 1/4 од капацитетот е уреден за сместување автомобили и каравани (трайлери) и кој на тоа место има приклучок за електрична струја.

в) камп од I категорија:

1) да има електричен приклучок за секоја камп-единица;

2) да е обезбедена количина од 100 литри вода за еден кампер дневно;

3) да се обезбедени 15 м² површина за секоја камп-единица, со тоа што таа во авто-камп е двојно поголема;

4) да е обезбеден одвод на врнежи од просторот за шатори;

5) сите изливи да имаат топла вода;

6) да има санитарни уреди, и тоа: на секои започнати 20 кампери два мијалника, еден туш и два клозета, на секои 40 кампери уште и еден мијалник за нозе, а на 80 кампери уште и пералник за долни облеки. Една половина од тушевите мора да биде во затворен простор;

7) да има терени и реквизити за спорт и рекреација;

8) дел од површината на кампот да е под високо зеленило;

9) во кампот да постои објект за послужување со поширок асортиман на јадења, пијачки и напивки, вклучувајќи ги тука и топлиите јадења, како и да има организирана продажба на млеко и млечни производи, овошје и зеленчук, месо и преработки од месо, прехранбени производи, тутунски преработки и други предмети за потребите на камперите;

10) сите сообраќајници да се современо уредени;

11) да има простор за миене на возилата, со текушта вода;

12) просторот наменет за готвење, перење и пеглање да е покриен;

13) да е обезбедена менувачка служба;

14) 10% од постојаните легла да служат исклучиво за ноќевање на кампери при доаѓање и заминување;

15) работниците на кампот што доаѓаат во непосреден допир со странски гости да можат да се разбираат со нив на два светски јазици.

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА**Член 13**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Број 07-148/1
4 мај 1973 година
Скопје

Претседател
на Комитетот за туризам
и угостителство,
инж. **Никола Горичан**, с. р.

201.

Врз основа на член 33 од Законот за угостителска дејност и за минималните технички услови на угостителските објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 40/72), Комитетот за туризам и угостителство донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБАТА, УРЕДУВАЊЕТО И ОП- РЕМУВАЊЕТО НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ

I — ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Изградбата, уредувањето и опремувањето на угостителските објекти се врши врз основа на Законот за угостителската дејност и за минималните технички услови на угостителските објекти и овој правилник.

Член 2

Како угостителски објекти за сместување, во смисла на овој правилник, се сметаат: хотели, папсиони, туристички населби, мотели, одморалишта, преноќишта и свратишта (анови).

Како угостителски објекти за исхрана, во смисла на овој правилник, се сметаат: ресторани, ресторани бавчи, експрес ресторани, ресторани за самопослужување, млечни ресторани, гостилници, народни куќи, бифиња и кебапчилници.

Како угостителски објекти за разонода, во смисла на овој правилник, се сметаат: кафеани, барови, кабарери и чајрилници.

II — ОПШТИ МИНИМАЛНИ УСЛОВИ

Член 3

Во сите простории на угостителскиот објект мора да биде воведено електрично осветление.

Член 4

Угостителските објекти за сместување мораат да ја имаат фирмата осветлена цела ноќ, а рестораните, кафеаните, баровите и кабарината само додека работат.

Член 5

Во сите простории на угостителските објекти, во кои се задржуваат гостите, мора да биде спроведено затоплување и проветрување.

Угостителските објекти кои работат само преку летото не мораат да имаат затоплување.

Член 6

Приборот за јадење и пиене и чаршафите за масите во време кога не се во употреба, мораат да бидат сместени во затворени долани.

Во угостителските објекти за самопослужување услужувањето мора да биде организирано така да оневозможува фаќање на друго јадење и прибор освен тоа што се зема.

Член 7

Во угостителските објекти WC не смее да има влез непосредно од просториите за послужување на гостите, за приготвување или чување на хранени артикли, односно пијалоци, како и од просториите каде што се мијат садовите или приборот што се употребува за приготвување и услужување на храна. Тој мора да биде на измивање со вода, подгот да биде од водонепропустлив материјал, сидовите до висина од 1,5 метри мораат да бидат обложени со керамички плочки или сличен материјал. Прозорците мораат да бидат од непрозирно стакло или бојадисани. Вратите на WC не смеат да бидат застаклени.

Во објектите со повеќе од 10 работници во една смена мора да постои одделен WC за персоналот

кој мора да биде така сместен, при што да обезбедува пристап на работниците од работното место без минување низ просториите и ходниците предвидени за гостите.

WC мора да има на погодно место закачалка за облека и тоалетна хартија.

Под група WC се подразбира еден WC за мажи и еден за жени, секој со посебен претпростор. Во секој претпростор мора да има мијалник, огледало и крпа или друго средство за бришење на раце. WC за мажи мора да има и писуар. Разделениот сид меѓу нив мора да биде до таванот. Во угостителски објекти кои имаат санитарен јазел со 6 и повеќе WC места мораат да имаат посебен простор за чистачка во склоп на WC.

III — ПОСЕБНИ МИНИМАЛНИ УСЛОВИ

а) Заеднички минимални услови за одделни видови објекти

За објекти за сместување

Член 8

Објектите за сместување, освен депандансите мораат да имаат служба за прием на гости и повикувачки уред на влезот.

Член 9

Собите што се издаваат на гостите мораат да имаат најмалку еден прозор кој дава директна светлина и овозможува проветрување на собата.

Прозорците мораат да имаат непрозирни пердиња или слично.

Влезната врата на собите не смее да биде застаклена.

Член 10

Во хотелите и мотелите собите можат да бидат еднокреветни и двокреветни, а во останатите објекти за сместување можат да бидат и четворокреветни. Помошно легло може да се користи односно да се постави во соба само со согласност од корисникот на собата.

Да е обезбедено постојано снабдување со вода, а во собите и со текушта вода.

Член 11

Прозорците на собите не смеат да гледаат во ходници или во други внатрешни простории на зградата, нити во затворени дворишта со површина помала од 20 м².

Во собите мора да биде воведено електрично осветление и кај мијалникот. Електричното осветление мора да биде воведено така што едната лампа да може да се пали и гасне кај влезот, да има посебно осветление при секое огледало и секое легло.

Во местата каде што нема електрично осветление преку цела ноќ, на ноќното долапче покрај секој кревет мора да има свеќа и кибрит или друга погодна светилка.

Во собите кои немаат телефон поврзан со внатрешна централа мора да биде воведен сигнален уред за повикување на послугата, освен во пансион и мотел од III категорија, хотел и туристичка населба од „Д категорија и во одморалиште.

Член 12

Секоја соба мора да има најмалку комплетно легло со ноќно долапче или соодветна полица, Килимче пред креветот, маса, масичка или соодветна полица за куфери, шифоньер за облекло и по три закачалки на едно легло, мијалник со текушта вода и огледало, кошница за отпадоци и онолку столици, пепелници и чаши колку што има легла во собата.

Намештајот во собите мора да биде еднообразен.

Доколку подот во собите е сосема покриен со Килим, не мора да има одделно Килимче пред креветот.

Покрај мијалникот на соодветно место мора да има полица за прибор за миење, приклучок за електричен апарат и држач за крпа за лице.

Член 13

Подовите во собите мора да бидат од материјал што овозможува одржување на чистотата.

Подовите во ходниците и на скалите треба да бидат така опремени што да осигуруваат тишина.

Ходниците и скалите за гостите да се добро осветлени и не смеат да бидат потесни од 1,20 метри.

Член 14

Објектите за сместување во кои не постојат бањи во собите, мора да имаат една заедничка бања со претпростор и тоа на секои 10 соби по една.

Бањата треба да има када или туш, со топла и ладна вода, мијалник, огледало, закачалка за облекло и стол или клупа. Пред кадата во бањата треба да биде поставена подлошка.

Ако објектот има соби со бањи, секоја бања мора да има туш или када и мијалник. Ако бањата има на соодветен начин изведена полибања-када, не мора да има мијалник.

Палењето и гаснењето на светлото во бањата мора да биде надвор од бањата.

Во бањата мора да има сигнален уред за повикување на послугата кој да може да се активира и од кадата.

Член 15

Во објектите за сместување во кои не постои WC во собите мора да се уреди една група на WC на секои 10 соби.

Член 16

Постелите во собите мораат потполно да го покриваат матраот од сите страни. Покривките (Кебињата и јорганите) мораат да имаат навлаки. Навлаките и пешкирите мораат да се менуваат при секоја промена на гостинот, а во случај на негов подолг престој навлаките да се менуваат најмалку на секои седум дена, а пешкирите на секои три дена.

Член 17

Во објектите за сместување да е обезбедено чување на предмети од вредност и на багаж.

Член 18

Во службите што доаѓаат во непосреден допир со странски гости да е обезбедено разбирање на еден од странските јазици што ќе го определи организацијата на здружен труд со својот општ акт.

За објекти за исхрана и разонода

Член 19

Во просторијата за послужување на гости (трпезаријата) мора да биде обезбеден простор од 4,80 м² за една маса со 4 столици.

Намештајот во трпезаријата мора да биде еднообразен. Масите мораат да имаат горна плоча без пукнатини и да бидат покриени со чисти чаршафи.

Подот во трпезаријата мора да биде од материјал што лесно се чисти.

Трпезаријата мора да има висина најмалку 3 метри доколку не е спроведен некој од системите на вентилација.

Член 20

Работната просторија за приготвување на храна (кујната) по својата големина мора да одговара на големината на капацитетот на трпезаријата.

Во кујната мора да има уред за прочистување на воздухот, одводување на пареата и ладилник со запремина која одговара на капацитетот на кујната.

Сидовите на кујната и другите простории за приготвување на јадења и за миење на садовите до висина најмалку од 1,80 м. од подот мора да

бидат обложени со керамички плочки или со соодветен материјал, односно бојадисани со мрсна боја.

Подот во кујната мора да биде од материјал што не пропушта влага и што може лесно да се мие. На подот мора да има излив за вода со сифон и со заштитна решетка.

Кујната мора да има полица и долапи за хигиенско чување на садовите и приборот за работа.

На секое работно место во кујната мора да има обезбедено осветление.

Во кујна со под од камен, бетон и сл. на работните места мора да има подлошка од дрво или сличен материјал.

Член 21

Освен славина за вода од каде што се зема вода за приготвување на храна, во кујната мора да постои мијалник за миење на раце на персоналот, сапун, четкичка за нокти и крпа.

Член 22

Кујната мора да има топла и ладна текушта вода.

Член 23

Мијалниците за садови и прибор мора да бидат така уредени да се овозможи одделно ракувањето со нечисти и чисти садови.

Член 24

Прозорците во кујната и во просторијата за чување на прехранбени артикли мораат да имаат мрежи за заштита од муви и други инсекти.

За миење на садови мора да постои одделен простор доволно оддалечен од шпоретот и од работните маси, а лесно достапен на персоналот што услужува.

Член 25

Пултовите за издавање на јадења, за примање на нечисти и за издавање на чисти садови мора да имаат горна плоча од материјал што лесно и брзо се чисти.

Во просториите за чистење и приготвување на прехранбени артикли и за миење на садови мора да има канти за отпадоци покриени со капак.

Просторијата за чување на прехранбени артикли мора да биде одвоена од кујната. Таа мора да има полица и долапи за сместување на артикли.

б) Посебни минимални услови за одделни угостителски објекти

Хотел

Член 26

Хотел е одделна градежна целина што има најмалку 15 соби за сместување или апартмани.

Апартман е собир на простории кој се состои од: комплетна двокреветна соба за сместување, соба уредена за дневен престој во големина од најмалку 9 м², клозет и бања, во која мора да има најмалку када со туш и мијалник.

Хотелот дава услуги на сместување, услуги за исхрана и други услуги вообичаени во угостителството.

Гарни-хотел е објект кој, покрај услугите за сместување, подготвува и послужува само појадок.

Хотелот може во својот состав да има објекти во кои се даваат само услуги на сместување (депандани), додека услугите на исхрана и другите услуги, по правило, се даваат во матичниот објект.

Депандансите се одвоени градежни објекти.

Член 27

Ако хотелот нема ресторан или кафеана мора да има кујна за приготвување на појадок и соодветна просторија за сервирање. Кујната мора да ги исполнува условите пропишани со овој правилник.

Ако хотелот има ресторан, кафеана или друг погон, тие по својата опрема мора да ги исполнуваат условите предвидени со овој правилник за тој вид на објекти.

Член 28

Хотелите чија изградба отпочнала по 7 мај 1971 година и што ќе се градат по стапувањето во сила на овој правилник мораат да ги исполнуваат и следните услови:

1. да има и топла текушта вода во собите без бања;
2. влезот за гостите да биде наполно одделен од просториите за стопанско работење на хотелот;
3. за персоналот мора да биде уредена просторија за јадење и гардероба одделно за мажи и одделно за жени и тушеви со топла вода;
4. хотелите со два и повеќе ката доколку на секој кат имаат повеќе од 30 соби за гости мора да имаат најмалку две скали од кои едната служи само за потребите на персоналот; и
5. да имаат уреден простор за паркирање на моторни возила со капацитет за најмалку 20% од собите.

Член 29

При адаптацијата на постојните хотели со вредност на градежните работи која преминува една петтина од вредноста на зградата мора да се извршат и следните работи:

- а) да се воведат ладна и топла текушта вода во собите;
- б) за персоналот да биде уредена гардероба одделно за мажи одделно за жени со уред за миене и WC.

Пансион**Член 30**

Пансион е објект или собир на објекти за сместување, кој има најмалку пет соби и кој дава услуги на сместување и исхрана, по правило, за подолг престој (пансионски услуги).

Член 31

Пансионите мораат да ги исполнуваат условите пропишани за хотелите со следните исклучоци:

- а) просторијата за дневен престој на гостите може истовремено да служи и како просторија за сервирање, и
- б) ако во местото не постои водовод мора во секоја соба да постојат уреди за миене или да има уредена заедничка просторија за миене.

Член 32

Пансионите чија изградба отпочнала по 7 мај 1971 година и што ќе се градат по влегувањето во сила на овој правилник мора да ги исполнуваат и условите определени со точка 1 на член 28 од правилникот, а при адаптација на постојните пансионски со вредност која преминува една петтина од вредноста на објектот мора да се воведат топла и ладна вода.

Член 33

Просториите за приготвување и услужување на храна мора да ги исполнуваат условите пропишани за ресторан.

Туристичка населба**Член 34**

Туристичка населба е собир на објекти со најмалку 50 соби за сместување, по правило од потраен материјал, што сочинуваат просторно и функционално организирана целина за давање услуги на сместување, исхрана и други угостителски услуги.

Член 35

Туристичката населба мора да обезбеди давање и на други услуги, а особено продавање на стоки за секојдневна потрошувачка.

Член 36

Сообраќајниците и пристапните патеки во туристичката населба мораат да бидат изградени од тврд материјал, кој овозможува непречено движење и по врнежливо време (асфалт, бетон и сл.).

На видно место да е истакнат планот на населбата.

Туристичката населба мора да биде оградена и осветлена, а нејзините слободни површини природно озеленети или хортикултурно уредени.

Член 37

Туристичката населба мора да има објект за исхрана, кој мора да ги исполнува условите предвидени со овој правилник, за соодветен вид на објекти, со тоа што:

- ресторанот не мора да има споредни општествени простории нити гардероба за гости;
- кафеаната не мора да има гардероба;
- бифето не мора да има WC.

Член 38

Туристичките населби чија изградба отпочнала по 7 мај 1971 година и што ќе се градат по влегувањето во сила на овој правилник мора да имаат:

1. спроведено ладна и топла вода во сите соби;
2. уредена просторија за јадење, гардероба, бања и WC одделно за мажи и одделно за жени за персоналот; и
3. уреден и покриен простор за паркирање на моторни возила со капацитет најмалку 30% од собите.

Мотел**Член 39**

Мотел е одделна градежна функционална целина што има најмалку десет соби и пристапен пат до главната сообраќајница.

Мотел дава услуги на сместување и услуги на исхрана.

Мотелот на оддалеченост до два километри мора да обезбеди и давање услуги за одржување на возилата и за снабдување со гориво.

Член 40

Мотелот мора да има паркиралиште во непосредна близина, за онолку возила колку што има соби и посебен соодветен простор за паркирање на возилата на гости што не користат услуги на сместување. Доколку мотелот е приклучен на јавна водоводна мрежа на просторот за паркирање или на друго соодветно место мора да се постави уред за миене на возила.

Член 41

Мотелот мора да има кујна и трпезарија. Кујната и трпезаријата мора да одговараат на капацитетот на мотелот и да ги исполнуваат условите за ресторан.

Член 42

Мотелите чија изградба отпочнала по 7 мај 1971 година и што ќе се градат по влегувањето во сила на овој правилник мора да имаат:

1. најмалку 30% соби со бањи и WC;
2. влез за гости потполно одделен од влезот за стопанско работење на мотелот;
3. уредена просторија за јадење, како и гардероба, бања и WC одделно за мажи, одделно за жени за персоналот; и
4. две скали во мотелите, со два или повеќе ката, доколку на кат има повеќе од 30 соби, од кои едната скала да служи за персоналот.

Одморалишта**Член 43**

Угостителските објекти што пружаат услуги на сместување и исхрана на постојани гости (одморалишта) мораат да ги исполнуваат условите пропишани за хотели со следните исклучоци:

- а) просторијата за дневен престој на гостите може истовремено да служи и како просторија за сервирање, и
- б) ако во местото не постои водовод мора во секоја соба да постојат уреди за миене или да има уредена заедничка просторија за миене.

Член 44

Одморалиштата што ќе се градат по влегување во сила на овој правилник мора да ги исполнуваат и следните услови:

а) да има воведено текушта вода во собите без бања, и

б) ако одморалиштето е со четири и повеќе ката мора да има лифт за гости.

Член 45

Просториите за приготвување и услужување на храна мора да ги исполнуваат условите пропишани за ресторан.

Преноќиште

Член 46

Во преноќиштата по правило се даваат само услуги за сместување кои во поглед на уредите и опремата не ги исполнуваат условите за хотели, а по својот начин на работење, уредувањето и опремата не спаѓаат во пансион.

Во собите на преноќиштата во кои не е воведена текушта вода, мора да има бокал со вода за пиење и онолку чаши колку што има кревети во собата.

Член 47

Ако преноќиштето во својот состав има гостилница која работи цел ден и гостинот може да дојде без излегување од зградата не мора да има општа просторија за дневен престој.

Ако преноќиштето нема гостилница мора да има кујна и просторија за сервирање.

Член 48

Преноќиштата чија изградба отпочнала по 7 мај 1971 година и што ќе се градат по влегувањето во сила на овој правилник мораат да ги исполнуваат и следните услови:

1. да се воведат текушта вода во сите соби;
2. влезот за гости наполно да се оддели од стопанското работење на преноќиштето.

Свратиште (Ан)

Член 49

Свратиштата мора да ги исполнуваат условите пропишани за преноќиштата.

Член 50

Свратиштата мора да располагаат со дворови и штали за сместување на добиток и запрежни возила снабдени со потребни уреди за одржување на чистотата во истите.

Ресторан

Член 51

Во ресторанот се приготвуваат и служат пре тежно топли јадења и пијалоци.

Член 52

Точилницата за пијалоци мора да биде поставена во одделен простор.

Член 53

Гардеробата за гости мора да се наоѓа при влезот во ресторанот и да одговара на неговата големина.

Гардеробата за персоналот мора да има и ормани со клучеви за чување на облеката. Бројот на орманите мора да одговара на бројот на персоналот.

Член 54

Рестораните чија изградба отпочнала по 7 мај 1971 година и што ќе се градат по влегувањето во сила на овој правилник, мораат да имаат и гардероба и WC одделно за мажи и одделно за жени, за персоналот, како и туш со топла и ладна текушта вода.

Ресторан бавча

Член 55

Во ресторан бавчата се служат топли и ладни јадења и пијалоци на отворен и уреден простор.

Дел од просторот за услужување на гостите мора да биде под кров или настрешница.

Член 56

Ресторан бавчата што работи во состав на ресторан мора да ги исполнува условите пропишани за тој вид објекти.

Член 57

На самостојниот ресторан бавча уредите за чување и приготвување на храната мора да бидат во затворен простор.

Точилницата во ресторан бавчата мора да биде во затворен простор или под настрешница.

Експрес-ресторан

Член 58

Експрес-рестораните мораат да ги исполнуваат условите предвидени за рестораните како и да имаат соодветни уреди за одржување на погодна температура на јадењата.

Експрес-рестораните можат да имаат стоечки пултови за послужување на гостите.

Ресторан за самопослужување

Член 59

Ресторанот за самопослужување освен условите предвидени за ресторан мора да има и линија покрај која се наместени затоплени витрини за топли јадења и разладни витрини за ладни јадења и пијалоци од која гостите претежно сами се послужуваат.

Во трпезаријата на ресторанот за самопослужување мора да има најмалку 50% од капацитетот маси со столици за седење, а остатокот може да биде опремен со стоечки пултови.

Млечен ресторан

Член 60

Млечниот ресторан по својата големина и начин на работење мора да одговара на ресторан и мора да ги исполнува условите пропишани за тој вид објекти.

Член 61

Сидовите на трпезаријата на млечниот ресторан до висина најмалку до 1,80 м. од подот мора да бидат обложени со керамички плочки или сличен материјал односно бојадисани со бела или со некоја друга светла мрсна боја.

Гостилница

Член 62

Во гостилницата се служат претежно топли јадења и се точат пијалоци.

Член 63

Точилницата на гостилницата може да биде поставена и во трпезаријата.

Точилницата мора да има уред со текушта вода за миене.

Издавањето на јадења од кујната може да се врши низ соодветен отвор директно во трпезаријата. При тоа мора да биде обезбедено одвоено ракување со чистите и нечистите садови.

Народна кујна

Член 64

Во народна кујна се приготвуваат и се послужуваат поедноставни топли и ладни јадења.

Во народната кујна не смеат да се точат алкохолни пијалоци.

Бифе

Член 65

Во бифе се служат пијалоци, напитки и ладни јадења.

Член 66

Бифето по правило има само просторија за послужување на гости.

Член 67

Во просторијата за гости мора да има точилница и високи маси на кои гостите се послужуваат стоечки.

Во бифето може да се постават и маси со столчи доколку неговата површина е поголема од 20 м².

Кебапчилница

Член 68

Во Кебапчилница се приготвуваат и служат специјалитети од месо приготвени на скара.

Во Кебапчилницата гостите освен со јадења можат да се служат и со алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Член 69

Кебапчилницата мора да има простор за приготвување, служење на храна и простор за миене на приборот за јадење.

Кафеана

Член 70

Во кафеана се служат пијалоци, напитки и колачи.

Кафеаната може во еден дел да работи и како ресторан доколку располага со уреди и опрема пропишани за ресторан.

Член 71

Доколку кафеаната нема специјален уред за вентилација таванот не смее да биде понизок од 3,5 метри.

Член 72

Масите за забава (билијард и сл.) мора да бидат одделени од другите кафеански маси.

Член 73

Точилницата може да биде поставена и во просторијата за гости, но мора да биде оддалечена најмалку 3 метри од масите за гостите.

Бар

Член 74

Во бар се приготвуваат и послужуваат, по правило ноќе, алкохолни и безалкохолни пијалоци и напитки, како и јадења по порачка.

Член 75

Барот мора да има и простор за музика и играње.

Просторот за играње во барот треба по својата големина да одговара на големината на барот.

Ако во барот се одржуваат артистички и слични приредби за изведувачите треба да се уреди машка и женска гардероба со мијалник, туш и да биде спроведена топла вода.

Кабаре

Член 76

Во кабаре се служат топли и ладни јадења и се точат пијалоци и напитки.

Во кабаре се изведува артистичка програма, а може да има музика и простор за играње.

Член 77

Кабарето мора да има машка и женска гардероба за артистите со мијалник и одделен WC и туш.

Чајчилница

Член 78

Во чајчилницата по правило се служи чај и други напитки како и безалкохолни пијалоци.

IV — ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 79

Одредбите на овој правилник ќе се применуваат и на другите видови угостителски објекти, кои по видот на работењето и намената одговараат на објектите на кои се однесуваат одредбите од овој правилник.

Член 80

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за минималните тех-

нички услови за изградбата, уредувањето и опремувањето на угостителските објекти („Службен весник на СРМ“ бр.15/71).

Член 81

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 07-147/1
4 мај 1973 година
Скопје

Претседател
на Комитетот за туризам
и угостителство,
инж. **Никола Горичан**, с. р.

202.

Врз основа на член 39 став 1 од Основниот закон за судовите од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65), член 41 став 1 од Законот за стопанските судови („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65) и член 17 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), републичкиот секретар за правосудство до-несува

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВНАТРЕШНОТО РАБОТЕЊЕ ВО СУ- ДОВИТЕ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ И ВО СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МА- КЕДОНИЈА (СУДСКИ ДЕЛОВНИК)

Член 1

Во Правилникот за внатрешното работење во судовите од општа надлежност и во стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 10/60 и „Службен весник на СРМ“ бр. 11/71 и 2/72) член 49, се менува и гласи:

„Постојаниот судски преведувач има право на награда и тоа:

1. за превод на писмени исправи од јазик на народ односно народност на Југославија на друг народ односно народност на Југославија — 0,80 динари за секој отчуван ред, а најмалку 20 динари за секоја писмена исправа;

2. за превод на писмени исправи од јазик на народите односно народностите на Југославија на странски јазик — 1,20 динари за секој отчуван ред, а најмалку 35 динари за секоја писмена исправа;

3. за превод на писмени исправи од странски јазик на јазик на народите односно народностите на Југославија — 0,80 динари за секој отчуван ред, а најмалку 25 динари за секоја писмена исправа;

4. за превод на писмени исправи од странски на друг странски јазик — 1,30 динари за секој отчуван ред, а најмалку 40 динари за секоја писмена исправа.

Наградата се исплатува спрема редовите отчукани на машина за пишување, со тоа што започнатиот ред се смета како цел ред. За отчуван ред се сметаат 60 словни знаци.

Во наградата за превод се засметани и трошоците за отчукување на преводот на машина за пишување“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 0301-997
7 мај 1973 година
Скопје

Републички секретар
за правосудство,
Димче Козаров, с. р.

По извршеното сравнување, установено е дека во текстот на Законот за просторно и урбанистичко планирање, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 15/73, се поткраднале грешки поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

1. Во член 14, на крајот на првиот ред, наместо сврзникот „и“, треба да стои зборот „на“.

2. Во член 29, став 1, ред први, наместо зборовите „Просторното и урбанистичко планирање“, треба да стојат зборовите „Просторните и урбанистичките планови“.

3. Во член 42, алинеја прва, ред втори, наместо зборот „доградување“, треба да стои зборот „логоување“.

4. Во член 62, став 3, ред први, наместо бројката „1“, треба да стои бројката „2“.

5. Во член 64, став 1, ред 4, наместо зборот „изработувањето“, треба да стои зборот „изградбата“.

Број 10-140
18 мај 1973 година
Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија

По извршеното сравнување со изворниот текст, установено е дека во текстот на Законот за личната карта, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 15/73, се поткраднала грешка поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА КАРТА

Во член 3, во четвртиот ред, по зборовите „живеалиште и“, се додаваат зборовите „адреса на станот“.

Број 10-140 Од Законодавно-правната
18 мај 1973 год. комисија на Собранието на СРМ
Скопје

По извршеното сравнување, установено е дека во текстот на Законот за матичните книги („Службен весник на СРМ“ бр. 15/73), се поткраднале грешки поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

1. Во член 4, став 1, точка 2, ред 3, по зборот „месец“ наместо сврзникот „и“ треба да стои „запирка“.

2. Во член 4, став 1, точка 2, ред 3, по зборот „година“ се додаваат зборовите „и место“.

Број 10-140 Од Законодавно-правната
18 мај 1973 год. комисија на Собранието на СРМ
Скопје

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ПРИЛЕП

66.

Врз основа на член 98 став 4 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ број 21/71) и член 44 став 1 точка 1 и 4 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп, на седницата одржана на 19. 4. 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување и за утврдување правата од здравственото осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението не е утврдена основа за придонес.

Член 2

Основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување за лицата од претходниот член изнесуваат:

1. за лица вработени како неквалификувани работници — 700 динари месечно,

2. за лица вработени како квалификувани работници — 900 динари месечно,

3. за лица вработени како висококвалификувани работници — 1.200 динари месечно,

4. за домашни помошнички — 650 дин. месечно.
Основниците се утврдени во нето износ.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1973 година.

Број 2143
23 април 1973 година
Прилеп

Претседател,
Ристо Цајкоски, с. р.

67.

Врз основа на член 101 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), член 44 став 1 точка 4 и член 175 и 179 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците, на седницата одржана на 19. 4. 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌАТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1973 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за 1973 година се плаќаат и тоа:

1. за лица на доброволна и задолжителна практика (волонтери и други) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време во износ од 42,00 динари, од кои 13,00 за задолжителни видови на здравствена заштита, 26,00 за останатите права од здравствена заштита и 3,00

динари за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести;

2. за учениците во стопанството односно учениците на училиштата за квалификувани работници, за кои покрај училишната се изведува и практична настава — во износ од 15,00 динари, од кои 4,50 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 9,50 динари за останатите права и 1,00 динари за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести;

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции на кои, по прописите за инвалидското осигурување, се осигурени за сите случаи на инвалидност — во износ од 15,00 динари од кои: 5,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 10,00 динари за останатите права од здравственото осигурување;

4. за лицата кои учествуваат на организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — во износ од 15,00 динари од кои: 5,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 10,00 динари за останатите права;

5. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука договорно — во износ од 15,00 динари од кои: 5,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 10,00 динари за останатите права;

6. за лицата — припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на изведувањето на територијалната одбрана — во износ од 12,00 динари од кои: 4,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 8,00 динари за останатите права;

7. за уживателите на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет — во износ од 50,00 динари од кои: 17,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 33,00 динари за останатите права.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат и придонесите за здравственото осигурување за случај на несреќа на работа или заболување од професионални болести (член 18 од Законот) за:

1. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата — во износ од 8,00 динари;

2. за лицата кои учествуваат во организирани јавни акции — во износ од 8,00 динари;

3. за лицата кои се на изведување обука во одредите на предвојничка обука — во износ од 8,00 динари;

4. за лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита — во износ од 9,00 динари;

5. за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита — во износ од 9,00 динари;

6. за лицата кои работат помалку од половината од полното работно време — во износ од 9,00 динари;

7. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги упатил заводот за вработување — во износ од 9,00 динари.

Член 3

За членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, се плаќа придонес за здравствено осигурување во постојан месечен износ од 32,00 динари за секој член, од кои: 11,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 21,00 динари за останатите права.

Член 4

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука, со исклучок на придонесите од член 3, се пресметуваат и плаќаат месечно наназад.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покосо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1973 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 2142
23 април 1973 година
Прилеп

Претседател,
Ристо Џајкоски, с. р.

68.

Врз основа на член 20 и 23 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ број 21/71), член 44 став 1 точка 1 и член 70 и 75 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп, на седницата одржана на 19. IV. 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите на семејствата и другите лица што се осигурени според Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, како и условите под кои се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

Член 2

Се смета дека осигуреникот ги издржува членовите на поширокото семејство ако тие живеат со него во заедничко домаќинство и немаат сопствени приходи доволни за издржување, осигуреникот ги издржува од своите приходи.

Член 3

Се смета дека издржуваниите членови на семејството немаат сопствени приходи доволни за издржување ако нивниот катастарски приход од земјоделство не го надминува износот 200 динари годишно или другите приходи не го надминуваат износот од 100 динари месечно, или ако катастарскиот приход и другите приходи месечно, заедно, не го надминуваат износот од 1.000 динари годишно по едно издржувано лице.

Член 4

Членот на семејството кој не живее во заедничко домаќинство со осигуреникот, ќе се смета за издржувано лице ако неговите сопствени приходи не ги надминуваат износите од претходниот член на оваа одлука и ако осигуреникот учествува во трошоците за неговото издржување со најмалку од 200 динари месечно.

Член 5

Лицата кои осигуреникот ги вел на издржување осигурени се, по правило, ако немаат родители. Децата кои имаат еден или двајца родители

осигурени се како деца кои осигуреникот ги зел на издржување, ако родителите поради својата здравствена состојба и други околности не се способни или спречени за стопанисување (ученици, студенти, азилирани, во затвор и сл.) односно не се во состојба да се грижат за децата и за нивно то издржување, а децата и родителите немаат сопствени приходи доволни за издржување. Сето ова под услов обата родители да не се способни за стопанисување или спречени тоа да го сторат.

Се смета дека децата земени на издржување во смисла на претходниот став немаат сопствени приходи доволни за издржување ако нивните приходи, односно ако приходите на нивните родители по член на домаќинство, не ги надминуваат износите предвидени по член 3 од оваа одлука.

Член 6

Како приход во смисла на членот 3 од оваа одлука не се сметаат приходите по основ на инвалиднина за телесно оштетување и додаток за помош и нега што се обезбедуваат според прописите од инвалидското осигурување, како и други примања на издржуваното лице за кои според посебни прописи, со кои се установуваат одделните примања, изрично е утврдено дека не се сметаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството.

Член 7

Износите од членот 3 и 4 од оваа одлука ќе важат додека со самоуправен договор на заедниците на здравственото осигурување на Македонија или со соодветен акт на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на Македонија овие износи не бидат поинаку определени.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1973 година.

Број 2141

23 април 1973 година

Прилеп

Претседател,
Ристо Цајкоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — КУМАНОВО

69.

Врз основа на член 42 став 1 точка 1 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Куманово, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Куманово, на седницата одржана на 13. IV. 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Заради порационално и поекономично користење на средствата наменети за здравствена заштита, со оваа одлука се определуваат видовите на здравствените услуги при чие користење осигурените лица на Заседницата задолжително учествуваат во поднесувањето на трошоците, како и височината на тоа учество.

Член 2

Оваа одлука се применува на осигурените лица на Заседницата кои се осигурени по одредбите на Статутот и Законот.

Осигурените лица од претходниот став не учествуваат во трошоците при користењето на здравствените услуги кои имаат карактер на задолжи-

телни видови на здравствена заштита и здравствените услуги предизвикани со несреќа на работа и професионални заболувања предвидени со Законот и Статутот на Заедницата.

Член 3

Осигурените лица учествуваат во поднесувањето на трошоците за:

1. сите лекови со 2,00 динари по еден лек, освен за оние лекови за чија примена е потребна непосредна интервенција од стручен здравствен работник. За лекови чија вредност е помала од 2 динари не се плаќа партиципација за одреден лек;

2. здравствените услуги пружени со цел за естетска корекција на одделни органи или делови на телото, естетски операции на носот, ушните школки, лицето, дојките, операција на брадавица и слично — со 50% од вкупната вредност, освен кога корекциите се потребни за премавгување функционални и психички пречки — психичка надградба и оштетувања предизвикани не по вина на осигуреникот.

За случаите кои треба да се ослободат од учество во трошоците по оваа точка треба да се прибави мислење на лекарската комисија на Заедницата;

3. здравствените услуги пружени со цел за хируршки корекции на вродените недостатоци и деформации или слични на нив, настанати пред здобивање својство на осигурено лице — со 30%;

4. сите здравствени услуги — абортуси за кои не постои апсолутна медицинска индикација — — — — — 50%

5. чевли со протези — — — — — 40%

6. ортопедски чевли:
до 200,00 динари вредност — 40%
до 250,00 динари вредност — 30%
преку 250,00 динари вредност — 25%

7. нараквизи — — — — — 30%

8. сите видови гумени чорали, освен на осигурените лица од женскиот пол кога носат протези на долните екстремитети 40%

9. затеги, суспензориуми и појаси — — — 30%

10. корсети и мидери — — — — — 30%

11. ортопедски влошки — — — — — 40%

12. кожни капи — — — — — 40%

13. протези за горни и долни екстремитети (вештачки раце со дланка, функционални продолжетоци и непоставени кожни нараквизи), како и протези на долните екстремитети (со навлака за поткинат дел), кога потребата за овие протези настанала пред здобивање својство на осигурено лице — — — — — 20%

14. очила — — — — — 40%

15. слушни помагала — — — — — 20%

16. привремени и имедијатни протези — 50%

17. заботехничка помош и забнопротетички средства — — — — — 20%

18. вештачка дојка — — — — — 20%

19. перика со одобрение на здрав. комисија 40%

20. апарати за говор — — — — — 20%

21. за сите пружени здравствени услуги предизвикани во пијана состојба — — 50%

Член 4

Како трошоци во смисла на оваа одлука се подразбираат: цените на лековите, услугите, помагалата и санитарните справи утврдени со договор меѓу Заедницата и здравствената работна организација односно Заедницата и работната организација која го испорачува помагалото и санитарните справи, односно лекот.

Член 5

Осигурените лица го плаќаат утврдениот дел на учество со оваа одлука на организацијата која ќе ја изврши услугата, односно која ќе го испорача лекот или помагалото и во случај кога таа организација не склучила договор со заедницата на осигурените лица.

гуреното лице, а има регулирани договорни односи со подрачната заедница на здравственото осигурување.

Член 6

Осигурените лица не учествуваат во трошоците за поправка на помагалата кога на таква поправка имаат право согласно Правилникот.

Член 7

Осигурениците — уживатели на пензија со заштитен додаток и членовите на семејствата кои тие здравствено ги осигуруваат, како и осигурениците — лица пријавени во Заводот за вработување кои примаат материјално обезбедување и членовите на семејствата кои тие ги издржуваат и лица кои користат здравствена заштита не плаќаат учество во трошоците на здравствените услуги предвидени во членот 3 став 1 од точка 1 до точка 20 од оваа одлука.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Број 04-1122/1
13 април 1973 година
Куманово

Претседател,
Никола Кујунџиски, с. р.

70,

Врз основа на член 42 став 1 точка 1 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Куманово („Службен весник на СРМ“ бр. 4/73), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Куманово, на седницата одржана на 13. IV. 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА СТРУЧНА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — КУМАНОВО

I

Во член II на Одлуката за основање на Стручна служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Куманово, бр. 04-1841 од 27 јуни 1972 година, на крајот после запирка се бришат зборовите „До донесување на Статутот на Заедницата“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 04-1123/1
13 април 1973 година
Куманово

Претседател,
Никола Кујунџиски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителот Демир Фаик од Скопје, улица „Полог“ бр. 17, населба Гржино, против тужената Демири Сулејмановиќ Сафета, со непознато место на живеење, за развод на брак, вредност 2.000 нови динари.

Се повикува тужената Сафета Демири, родена Сулејмановиќ во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да се јави лично во судот или да ја достави својата адреса. Доколку во определениот рок не се јави за тужената ќе се определи старател.

Од Окружниот суд во Скопје, II. бр. 395/73. (64)

ОКРУЖЕН СУД ВО ВИТОЛА

Гагалова Даница од Битола, улица „25“ бр. 23-а, поднесе тужба до овој суд за развод на брак, против Ванчо Гагалов, со непознато место на живеење. Бидејќи тужениот Ванчо е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во спротивно ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, II. бр. 289/73. (63)

Службени објави

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, во смисла на член 18 став 3 од Законот за саден материјал, објавува дека во Регистарот се запишани следните организации на здружениот труд:

I. За земјоделски саден материјал:

— Земјоделската станица Охрид, Рег. број 1, стр. 1 решение бр. 10-УП/Г^о — 62 од 10. IV. 1973 година;

— Агрокомбинатот „Лозар“ — Титов Велес, Рег. број 2, страна 2, решение бр. 10-УП/Г^о — 42 од 10. IV. 1973 година;

— Земјоделско-индустрискиот комбинат „Струмица“ — Струмица, Рег. број 3, страна 3, решение бр. 10-УП/Г^о — 45 од 10. IV. 1973 година.

II. За шумски саден материјал:

— „Македонијацвет“ — претпријатие за хортикултура — Скопје, Рег. број 23, страна 23, решение бр. 09-УП/Г^о — 56 од 30. III. 1973 година.

— Претпријатие за дрвна индустрија „Треска“ — погон — Гостивар, Рег. број 24, страна 24, решение бр. 09-УП/Г^о — 55 од 30. III. 1973 година.

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СЕМЕ

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, во смисла на член 10 од Законот за условите под кои работните организации можат да произведуваат и доработуваат семе, објавува дека во Регистарот на производители на семе се запишува следната организација на здружениот труд:

— ЗИК „Црвена звезда“ — Штип за производство на семе од ориз. Рег. број 10 УП/Г^о — 31 од 10. IV. 1973 година.

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОРАБОТУВАЧИ НА СЕМЕ

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, во смисла на член 10 од Законот за условите под кои работните организации можат да произведуваат и доработуваат семе, објавува дека во Регистарот на доработувачи на семе се запишани следните организации на здружениот труд:

— „Градинар-Лозар“ — експорт-импорт — Скопје за доработка на семе од фуражни култури. Рег. број 46, страна 46, решение бр. 10-УП/Г^о — 43 од 13. IV. 1973 година;

— Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда“ — Штип за доработка на семе од ориз. Рег. број 47, страна 47, решение бр. 10-УП/Г^о — 31/III од 3. V. 1973 година.

О Б Ј А В А

ЗА ВРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАР ОТ НА ДОРАБОТУВАЧИ НА СЕМЕ

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, во смисла на член 11 став 1 и член 16 од Законот за условите под кои работните организации можат да произведуваат и доработуваат семе, објавува дека од регистарот на доработувачи на семе се брише следната организација на здружениот труд:

— Деловното здружение „Југопамук“ — Сервис за памук во Неготино за доработка на семе од житни култури и памук. Рег. број 37, страна 37, книга I, решение број 10-2034/3 од 5. V. 1973 година.

КОНКУРСИ

ФАРМАЦЕВТСКАТА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД“ — СКОПЈЕ

распишува
К О Н К У Р С

за пополнување на следните слободни работни места:

1. Шеф на Одделението за медицински масти
Услови: Фармацевтски факултет и над 6 години работно искуство.
2. Еден самостоен стручен референт за машинска обработка на податоци во финансискиот сектор.
Услови: Електромашински факултет (електро насока) и 2—4 години работно искуство.
3. Еден стручен референт во финансискиот сектор.
Услови: Економски факултет и над 2 години работно искуство.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето, односно до пополнувањето на работните места.

Молбите со потребните документи по ОЗРО се доставуваат до Општо-кадровскиот сектор на „АЛКАЛОИД“ — Скопје, ул. „Индустриска“ бр. 12.

Советот на Филозофскиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје, распишува

К О Н К У Р С

— за еден наставник (во сите звања) по предметот англиска литература;
— за еден лектор по романски јазик;
— за еден асистент при Катедрата за славистика; и

— за еден асистент при Катедрата за историја на книжевноста на народите на СФРЈ.

Пријавите таксирани со по 2 динари, останатите документи и научни и стручни трудови (во колку има такви) по еден примерок од истите, да се достават до архивата на Филозофскиот факултет во Скопје.

Конкурсот трае еден месец од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“. (655)

СТОМАТОЛОШКИОТ ОДДЕЛ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работните места:

1. Клинички стоматолог на Клиниката за болести на устата,
2. Анестезиолог на Клиниката за максило-фацијална хирургија,
3. Секретар на Стоматолошкиот оддел.

У С Л О В И:

Покрај општите услови предвидени во ОЗРО кандидатите треба да ги исполнуваат и овие услови:

— кандидатот под реден број 1. — треба да е лекар стоматолог, со просечна оценка 8, специјалист или специјализант;

— кандидатот под реден број 2. — треба да е лекар специјалист или специјализант;

— кандидатот под реден број 3. — треба да има завршено правен факултет од II степен и три години работно искуство.

Пријавите со потребните документи да се доставуваат до Стоматолошкиот оддел во Скопје — за Конкурсната комисија.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето, назначување од 1 септември 1973 година.

Стоматолошки оддел при Медицинскиот факултет во Скопје распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

Клинички стоматолог за Клиниката
Дентална патологија и терапија

Услови: Покрај општите услови, предвидени во ОЗРО, кандидатот треба да ги исполнува и овие услови:

— да е лекар-стоматолог со просечна оценка 8, специјалист или специјализант.

Пријавите со потребните документи да се достават до Стоматолошкиот оддел на Медицинскиот факултет во Скопје, за Конкурсната комисија.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. Назначување од 1 септември 1973 година. (824)

Работничкиот совет на Занаетчиско-браварската задруга „Цветан Димов“ — Скопје, улица „Новоселски пат“ бб.

распишува

К О Н К У Р С

за избор на директор на задругата

Кандидатот за избор на работното место директор, покрај општите услови предвидени со законот, треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршено средна стручна подготовка — техничка насока со работно искуство од 10 години од кои 3 години на раководно работно место, или да е висококвалификуван работник со 15 години работно искуство од кои 5 години на раководно работно место;

— да има морално-политички квалитети.

Личен доход по правилникот за распределба на личните доходи.

Молби со комплет документи се поднесуваат до Комисијата за избор на директор на задругата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Непотполни документи и неблагоприятно поднесени нема да се разгледуваат.

Конкурсната комисија на Земјоделската задруга „Братство“ — село Балиндол, Гостиварска општина, врз основа на член 112 од статутот на задругата, распишува

К О Н К У Р С

за директор на Земјоделската задруга „Братство“, село Балиндол — Гостиварско

Покрај општите услови, пропишани со законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има висока стручна подготовка и над 2 години практика,

— виша стручна подготовка и над 4 години практика,

— средна стручна подготовка и над 6 години практика,

— нижа стручна подготовка и над 9 години практика на раководно работно место на дотичната работна организација.

Личниот доход според правилникот за распределба на личниот доход на задругата.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со сите потребни документи, пропишани со законот, да се доставуваат на адреса: Конкурсна комисија на Земјоделската задруга „Братство“ — село Валиндол, Гостиварско. (792)

Врз основа на член 45 од Статутот на Медицинскиот центар — Титов Велес и одлуката на Советот бр. 02-01-360/6, Медицинскиот центар — Титов Велес распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место — началник на Службата за неуропсихијатриски болести при Медицинскиот центар — Титов Велес

Кандидатите по конкурсот треба да ги исполнуваат следните услови:

- да имаат завршен медицински факултет;
- положен специјалистички испит по специјалноста неуропсихијатрија, со звање примариус или положен специјалистички испит по специјалноста неуропсихијатрија со две години работно искуство како специјалист.

Личен доход според Правилникот за распределба на личните доходи.

Молбите со нужната документација која ќе служи како доказ за исполнување на условите по конкурсот да се доставуваат до Општиот оддел за заеднички служби при Медицинскиот центар — Титов Велес, ул. „Шефки Сали“ бр. 2.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (790)

Советот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје распишува

КОНКУРС

за избор и реизбор во следните звања и предмети:

1. Избор на еден наставник во звањето доцент по предметот Биохемија;
2. Избор на еден наставник во сите звања по предметот Анатомија со технологија на дрвото;
3. Избор на еден постојан или хонорарен наставник во сите звања по предметот хемиска преработка на дрвото;
4. Избор на еден хонорарен наставник во сите звања по предметот Внатрешна архитектура и проектирање;
5. Избор или реизбор на асистент по предметите:
 - Општо полјоделство со агроекологија
 - Општо сточарство
 - Хемија
 - Шумски транспортни средства.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото школство на СРМ.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, потврда за регулирана воена обврска, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во три примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетираните документи нема да се земат предвид за разгледување. (791)

Врз основа на член 20 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

СООПШТУВА

дска ќе врши избор на еден судија на Окружниот суд — Битола

Заинтересираните лица што ги исполнуваат условите од член 40 од Основниот закон за судовите од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65), своите пријави да ги достават до Собранието на Социјалистичка Република Македонија — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на ова соопштение.

Од Собранието на СРМ

СОДРЖИНА

	Страна
197. Уредба за определување на условите и височината на делот на пензијата на кој има право работник во орган за внатрешни работи и работник во казнено-поправна установа и воспитно-поправен дом, кој е пензиониран по потреба на службата	593
198. Одлука за динамиката на користењето на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за периодот 1973—1975 година	593
199. Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на Радиотелевизија Скопје за висината на надоместокот за користење на радио-дифузни приемници	594
200. Правилник за категоризацијата на угостителските објекти за сместување	594
201. Правилник за минималните технички услови за изградбата, уредувањето и опремувањето на угостителските објекти	593
202. Правилник за измени на Правилникот за внатрешното работење во судовите од општа надлежност и во стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија (Судски деловник) — — —	602
Исправка на Законот за просторно и урбанистичко планирање — — —	603
Исправка на Законот за личната карта	603
Исправка на Законот за матичните книги	603

Општи акти на самоуправните интересни заедници

66. Одлука за утврдување на основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци	603
67. Одлука за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници за 1973 година — —	603
68. Одлука за условите под кои се смета дска осигуреникот издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување — — — — —	604
69. Одлука за учество на осигурените лица во трошоците при користење на здравствената заштита — — — — —	605
70. Одлука за измена на Одлуката за основање на Стручна служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Куманово — — — —	606